

# ИЗЈАВА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ



Пополнете со печатни букви. \* Задолжителни полиња \*\* Пополнува IG Metall  
Тука можеш да станеш член онлајн: [igmetall.de/beitreten](http://igmetall.de/beitreten).

\*\* Членски број \_\_\_\_\_ Датум на влез \_\_\_\_\_

Лични податоци	Презиме*	Име*	Датум на раѓање*			
	Земја*	Поштенски број*	Место на живеење*	Пол*	Државјанство*	
				<input type="radio"/> женски		
				<input type="radio"/> машки		
	Улица*				Број*	
Телефон	<input type="radio"/> службен <input type="radio"/> приватен		Мобилен телефон	<input type="radio"/> службен <input type="radio"/> приватен		
Е-пошта	<input type="radio"/> службена <input type="radio"/> приватна					

Компанија	Вработен/а во претпријатието				
	Поштенски број	Место			

Премин	Бев член на синдикатот				
	Член од:	_____	_____	_____	_____

и за вработувањето	<input type="radio"/> Теквна професионална активност <input type="radio"/> Полно работно време <input type="radio"/> Скратено работно време <input type="radio"/> Самовработен/а <input type="radio"/> вработен/а на определено време <input type="radio"/> Привремено вработен/а, со договор на дело: Како се вика претпријатието-подизведувач?				
	како:	при:	Почеток:	Крај:	
и за вработувањето	<input type="radio"/> ученик/чка <input type="radio"/> преквалификант/ка <input type="radio"/> приправник/чка <input type="radio"/> студент/ка <input type="radio"/> дуални студии Како се вика училиштето/институцијата/универзитетот?				
	како:	_____	_____	Почеток:	Крај:
Со приод од (презиме, име) или тимот на регруттери		Членски број на регруттерот/ката (доколку постои)		Бруто приход	Придонес
				мес. бруто приход	

Банкарски детали	IBAN*	D E _____													
	BIC*	Банка/филијала	_____												
	Сопственик/чка на сметката		_____												

Со ова пристапувам на »Синдикатот на металските работници«, кратко име »IG Metall« и го прифаќам статутот на овој синдикат. Ја потврдувам точноста на личните податоци што му ги ставам на располагање на IG Metall за собирање на податоците во врска со моето пристапување.

**СЕПА-основна шема за директно задолжување** (повторливи директни задолжувања): Идентификациски број на доверителот на IG Metall: DE71 ZZZO 0000 0535 93, референца на мандатот: Членски број01  
**СЕПА-основна шема за директно задолжување:** Го овластувам IG Metall да ја наплати членарината од 1 процент од бруто месечната заработка што треба да ја платам според чл. 5 од статутот на IG Metall од мојата сметка со директно задолжување на договорниот датум на доспевање. Во исто време, наложувам мојата банка да ги откупи директните задолжувања повлечени на мојата сметка од IG Metall. Напомена: Можам да побарам надомест на износот што се депонира во рок од осум недели, почнувајќи од датумот на задолжување. Притоа се применуваат условите договорени со мојата банка. За какви било промени во моите податоци веднаш ќе го известам IG Metall.

**X** \_\_\_\_\_  
место/датум/потпис

**Напомена за заштита на податоците**  
Моите лични податоци IG Metall и неговите синдикални доверители ги собираат, обработуваат и користат во согласност со прописите за заштита на податоците на Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ (ЕУ-ГДПР) и германскиот закон за заштита на податоците (БДСГ) за воспоставување и управување со моето членство. Во рамките на овие цели, моите податоци ќе се проследуваат и користат исклучително за исполнување на синдикалните задачи на специјално овластените лица во врска со ова. Проследувањето на трети страна се одвива само со моја посебна согласност. Проследувањето на податоците не се врши за маркетиншки цели. Европските и германските закони за заштита на податоците се применуваат во нивната моментално важечка верзија. Понатамошни напомени за заштита на податоците ќе најдам на <https://igmetall.de/datenschutz-dok>. Доколку посакам печатена верзија од напомените за заштита на податоците по пошта, може да се обратам на [datenschutz@igmetall.de](mailto:datenschutz@igmetall.de).

**X** \_\_\_\_\_  
место/датум/потпис

**Согласност за пренесување на моите лични податоци во банката со цел обработка на СЕПА-основната шема за директно задолжување.** Со ова се согласувам, IG Metall да ги испраќа моите лични податоци (особено имиња, IBAN/BIC, висина на износот), од кои е можно да произлезе мојата припадност на синдикатот, за обработка на СЕПА-основната шема за директно задолжување, на давателот/ката на платажни услуги. Известувањето исто така содржи информации за моето членство во синдикатот, коишто се едни од најсензитивните податоци според важечкиот закон за заштита на податоците, па затоа се под посебна заштита. Пренесувањето на горенаведените податоци е предуслов за IG Metall да може да ги собира законските придонеси преку СЕПА-основната шема за директно задолжување. Мојата согласност е правна основа за обработка на податоците за споменатата цел. Мојата согласност е доброволна. Имам право да ја повлечам мојата согласност во секое време со ефект за во иднина. Повлечувањето не влијае на законитоста на обработката врз основа на мојата согласност до отповикувањето. Дополнителни информации за обработка на податоците може да најдам во »Информациите за обработка на личните податоци на членовите« на <https://igmetall.de/datenschutz-dok>.

**X** \_\_\_\_\_  
место/датум/потпис